

Д-р Душан МЛИНШЕК

**СВЕТСКИ КОНГРЕС ЗА НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКАТА
РАБОТА ВО ШУМАРСТВОТО И ПРЕРАБОТКАТА НА
ДРВО — И УФРО КОНГРЕС ВО 1986 ГОДИНА
ВО ЈУГОСЛАВИЈА**

Југославија ја презеде обврската да биде домакин и организатор на светскиот конгрес на Меѓународниот сојуз на научно-истражувачките организации од шумарството и преработката на дрвото — И УФРО, кој во Југославија ќе се одржи во 1986 година. Пред целата наша струка од шумарството и преработката на дрвото стои мошне занимлива, но и одговорна задача. Затоа, со подготвките за конгресот мора да се почне веќе во почетокот на 1982 година. Сериозноста на нашата задача, сложеноста на економската ситуација кај нас и во светот, како и целокупните општествено-политички настани, бараат нашите струки да пристапат кон оваа значајна светска манифестација на научната работа со посебно чувство на подготвеност и одговорност.

**ЈУГОСЛАВИЈА КАКО ДОМАЌИН И ОРГАНИЗАТОР НА СВЕТСКИОТ
И УФРО КОНГРЕС**

И УФРО веќе наголемо се разви во реномирана светска организација. Нејзиното настанување датира од 1892 година и наскоро ќе прослави деведесетгодишнина откако тогашната шумарска струка го реализирала стремежот за меѓународна соработка во научно-истражувачката работа. Од потребата за интернационализација на научната работа во тоа време дојде до основување Сојуз на научно-истражувачките институции во шумарството на Европа и со тоа до една од најстарите меѓународни организации од тој вид. Со текот на времето И УФРО нагло се развиваше. Денеска во неа се зачленети над 500 научно-истражувачки институт и од 91 земја. Истовремено се развиваше и активноста

на оваа меѓународна организација за што сведочат и над 250 нејзини истражувачки единици што работат во целиот свет. Освен бројните секојгодишни научни собири, секоја петта година ИУФРО приредува светски конгрес.

Во септември 1981 година е одржан таков конгрес во Јапонија (Кјото) со околу 1.600 учесници, меѓу кои 1.200 научни работници. Притоа е одлучено следниот ИУФРО конгрес да се одржи во Југославија. За таа одлука влијаја низа фактори, од кои сметаме дека е целисходно да ги спомнеме следниве:

1. Шумските и дрвните потенцијали на Југославија имаат повидна улога од онаа што во моментов им е признаена;

2. Ако изземеме неколку земји-гиганти на тоа подрачје, веднаш зад нив се појавува Југославија, и тоа меѓу развиените, а особено меѓу земјите во развој;

3. Југословенските шуми, а и шумарството, претставуваат битен спецификаум необично интересен за светското, а особено за европското шумарство;

4. Според податоците на ИУФРО за 91 земја, по бројот на научно-истражувачките работници во шумарството и преработката на дрвото Југославија се наредува меѓу 12. и 15. место;

5. Ако земеме предвид дека од 91 земја околу петтина се развиени, додека сите други спаѓаат во категоријата на земјите во развој (ние се наоѓаме некаде на преминот), тогаш прикажувањето на нашите резултати во шумарството и во преработката на дрвото мора да биде мошне значајно за сите земји;

6. Освен мошне интересната геополитичка положба на Југославија, нејзината привлечност и во туристички поглед е мошне голема, што посебно ја потенцира заинтересираноста на шумарите и заштитарите на природата во светот.

Освен спомнатото, како на домашкини на конгресот, ни се пружа единствена прилика сериозно да размислим за научната работа во шумарството и преработката на дрвото во нашата земја, без која во иднина нема успешен развој на нашите струки. Со напред изнесеното, како и одлуката конгресот да биде организиран во Југославија, покрај фактот дека повеќе земји се кандидирале за домаќин на конгресот, на Југославија ѝ е дадено признание токму во моментот кога шумарството и преработката на дрвото пак почнуваат да преземаат значајна улога во земјата и во светот.

ЈУГОСЛАВИЈА, НЕЈЗИНОТО ШУМАРСТВО И ПРЕРАБОТКА НА ДРВОТО, ТРЕВА ДА ИЗВЛЕЧАТ ОД КОНГРЕСОТ КАПИТАЛНА КОРИСТ

При размислувањето како да се организира конгресот на ИУФРО во дадената ситуација, потребно е да се изработи со-сема јасна претстава што конгресот треба да придонесе за нашата земја, нејзиното шумарство и преработка на дрвото. Паралелно со тоа, потребен е и одговор на прашањето каков треба да биде придонесот на струките во светски размери.

Размислувајќи на овој начин, треба најпрвин да предупредиме што е целта на еден таков светски собир за научно-истражувачката работа во шумарството и преработката на дрвото. И УФРО организира светски конгрес секои пет години со намера:

- Да си положи сметка што на научното подрачје е сторено во меѓуконгресниот период;
- Да ја повлече трасата на научно-истражувачката работа како и на релацијата наука-практика за наредниот петгодишен период;
- Да даде нови импулси на струките во светски размери;
- Да се сртне на највисоко ниво со меѓународни организации од светски формат, заради сообразување на политиката на научната работа и соработката на тема:

Ориентација во работата со обновените природни ресури, во кои шумата и дрвото претставуваат доминантна категорија.

— Да даде посебна помош на земјите каде што шумите и дрвото бараат посебен третман во поглед на посовремениот развиток.

Имајќи ги предвид таквите цели на И УФРО, конгресот во Југославија треба во тие рамки да размислеваме за нашиот придонес за постигнувањето на тие цели од една страна, а од друга страна треба јасно да согледаме кои користи од конгресот може да ги има нашата земја. Сметам дека е потребно за тоа интензивно да размислим и самите тие цели да си ги поставиме. Меѓу користа што безусловно треба да се постигне спаѓа, сигурно, и следново:

Подготовките и одржувањето на конгресот во 1986 година треба да бидат значајна мотивација за силен развиток на нашите струки на научно-истражувачко поле, на практичното подрачје, а особено во поврзувањето на науката и практиката. Познавајќи ги сегашните прилики во шумарството и преработката на дрвото, стема дека во дадениот момент не би можеле да најдеме по идеален мотив за максимално унапредување на нашите стопански гранки како што се подготовките за приредбата до светски формат-конгрес на нашите струки за научната работа.

Подготовките за конгресот во суштина не би требало да значат ништо друго туку:

— подигање на творечкиот морал на нашиет струки на високо ниво, кој нам ни е „врден“, но, во последно време некако поколебан;

— нормализација и интензификација на научната работа со насочување на битната проблематика и на суштинското поврзување на науката и практиката;

— силен засврт во смисла на посовремено стопанисување со шумата и посебно посовремено искористување на дрвото;

— посилно развивање на интердисциплинарната и меѓутранската активност меѓу шумарството, преработката на дрвото и прометот во научната работа и практиката;

Идензификацијата на сето спомнато автоматски значи директно унапредување на нашите струки и со тоа директен, траен и најсолиден придонес на стабилизацијата на стопанството, а индиректно тоа значи најсолидна подготвка и гаранција за успешно спроведување на конгресот.

Конгресот треба да придонесе, меѓу другото, и за меѓурепубличко поврзување на подрачјето на нашиет струки, кое некогаш беше мошне развиено. Со организацијата на конгресот постои идеална можност за рехабилитација на меѓурепубличката соработка, која е спроводлива врз база на заедничките мотиви-а тоа и е светскиот ИУФРО конгрес.

Спроведувањето на конгресот и прикажувањето на нашата работа треба да ја афирмира Југославија на подрачјето на нашите струки во светот, а наедно да ја зацврсти таа афирмација во јавноста, во стопанството, во науката, а особено во сите општествено-политички средини во нашата земја.

Имајќи ги предвид наброените групи цели-ком можеме да ги постигнеме организирајќи го светскиот конгрес за научната работа ИУФРО во Југославија, констатираме дека токму таквата приредба ни доаѓа во моментот кога во денешната економска ситуација повеќе не ни помагаат пароли, ами постројување во редови, за конкретна и солидна работа, со вистинска атрактивна мотивација. Ова сознание е далеку посериозно со горчливиот факт кој гласи: нашето општество се наоѓа во ситуација во иднина трајно да бара од шумарството и од преработката на дрвото сè повеќе и повеќе, а никогаш помалку. А подготовките за таква иднина не може да бидат „адхок“ несолидни решенија. Спасот е единствено во сè посолидната работа, за која светскиот ИУФРО конгрес за научно-истражувачката работа во дадениот момент дава идеална мотивација.

ПОДГОТОВКИТЕ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА ИУФРО КОНГРЕСОТ И НЕГОВОТО СПРОВЕДУВАЊЕ ТРЕБА ДА ГИ ПРЕЗЕМАТ ШУМАРСТВОТО И ПРЕРАБОТКАТА НА ДРВОТО КАКО СТРУКА ВО ЦЕЛИНА

Имајќи ги предвид споментатисе цели, кои, секако, бараат да бидат издискутирани, сосема е јасно дека организирањето на конгресот се поставува како задача на нашите струки во целина. Ако притоа мислам на шумарството и преработката на дрвото во целина, имајќи го предвид стопанството, научната работа и школството, тогаш е логично дека секоја ООЗТ од шумарството и преработката на дрвото во Југославија треба да биде ангажирана-зашто, во крајна консеквенца, сè што подготвува за конгресот, ќе го подготви за себе, односно за поуспешно господарење со својата шума и за по успешна преработка на дрвната сировина.

За да сфатиме полесно какви треба да бидат организациите подготвки и организацниот форум кој треба да го подготвува конгресот, би сакал да информирам за практиката и за искуствата околу досегашните организирања на ИУФРО конгресот. Врз основа на досегашната практика би можеле работата врз подготвката и спроведувањето на конгресот да ја поделиме генерално на четири подрачја или групи:

— Бидејќи се работи за ИУФРО конгресот, ИУФРО организацијата сама ги подготвува сите материјали што се однесуваат на суштината на конгресот (сите типови реферати и тн.). Секако, би било пожелно, а и потребно е, притоа ИУФРО да се усогласи со земјата домаќин за поинцијелни прашања. Притоа, потребно е на конгресот да учествуваат со реферати и со слични придонеси што поголем број Југословени, со мошне квалитетна и солидно претставена материја. Во тој склоп последнава задача сериозно ги обврзува нашите научно-истражувачки институции и нивните поединци уште сега да почнат со таквата подготовка.

— Вториот склоп задачи се однесува на организациското спроведување на конгресот. Овој дел од подготвките во целост припаѓа на домаќинот на конгресот, во конкретниот пример на нас. Домаќинот на конгресот го организира целиот технички дел, се разбира, во логовор со ИУФРО. Вообичаено е таа работа да ја презема центарот за организирање на конгресните дејности, односно таа работа да се подели меѓу центарот и домаќинот, според договор.

— Третото подрачје од работите се однесува на организацијата на спроведувањето на теренскиот дел на конгресот-наречен теренски екскурзии. Оваа задача во целост припаѓа на домаќинот и претставува наша најголема обврска. За таа задача потребно е да се подготват резултати од нашата научна работа, резултати од нашето стопанство, резултати од трансмисијата (научна работа — практика), а, исто така, јасните коонцепти на нашата идна организација на работата во шумарството и преработката на дрвото во нашата општествена средина. Притоа не е доволно да се зборува само за резултатите. Битно е какви се тие резултати, искуства и тн., а пред се потребна е подготвка за прикажување на работата и резултатите. Се работи за однапред подготвена методика на прикажување, која исклучува импровизации, прикажување на Потемкинови села и слично туку бара стручен и објективен начин на прикажување на вистинските резултати од работењето.

— Четвртата група задолженија се однесува на генералната организација и на координацијата на целата приредба. Оваа работа е исклучиво подрачје на домаќинот. Се работи за координација на подготвките во земјата и за координација меѓу домаќинот и ИУФРО.

Размислувајќи за подготовките врз основа на продискутираниот став дека конгресот треба силно да придонесе за развитокот на нашите струки доагаме до констатацијата:

Целисходно е да се заземе став дека секоја организација, односно секоја ООЗТ треба да биде потенцијален кандидат во презентирањето на струката и секоја организација да си подготви програма за усовршување на работата на своето подрачје за наредниот петгодишен период. Целта е унапредување на нашата работа, а по пет години, при конгресот, и интернационално пред целиот свет да ја провериме својата работа. Со други зборови, потребно е конгресните подготовките да се вградат во редовната програма на дејностите на нашите струки.

Кога размислуваме за таквата ориентација, во мислите ги имаме : усовршување, односно менување на концептот, интензи- вирање, рационализација и тн. на работата со шумата и дрвото кај одделни организации; коригирање и усовршување на научно-истражувачките програми (битните проблеми), а особено перфектирање на научната работа, усовршување на наставата, усвршување на програмите, модернизација на опремата во наставата, поврзување на училиштето и практиката и тн.

Од прикажаната скица може да се согледа целата ширина на акционата програма . Со тоа, истовремено, се укажува какво приближно треба да биде организационото тело кое ќе го подготви конгресот. Организациониот одбор треба да има, освен веќе познатите особини кои се потребни за едно светско ниво на приредбата и мошне силен меѓурепублички карактер, а и сиљна застапеност на практиката, научната дејност и школството. Освен тоа, потребен му е, пред сè, значаен работен карактер, концепцијска ширина, ентузијазам и длабока увереност за значајниот придонес на оваа светска приредба за нас, а наедно и за струките во светот воопшто.

При ова размислување треба да се сфати дека пет години подготовките не е многу, ако се има во вид дека не се работи само за подготовката на конгресот, туку за потребата од усовршување на струката. Затоа е потребно да започнеме со работа веднаш и тоа со задачите кај кои веќе сега доцниме, а мислам дека такви има прилично. Истовремено, не смее ваквите констатации да нё одведат во пессимизам. За тоа нема никаква потреба, ако имаме предвид низа епохални достигања, токму на подрачјето на нашите струки. Да спомнам само некои: размавот на дрвното стопанство, перфектирањето на господарењето со шумата во одделни предели во републиките, озеленувањето на некогаш обесшумената Југославија (со забрана на брстот и пашата), нашиот концепт на стопанисување со шумата и заштитата на природата и ти. Во суштина, треба да ја преземеме таа работа како трајна форма на работа, а не како кампања кој во нормалниот развиток на едно стопанство го нема веќе своето место. Истовремено, изложената задача треба да се земе од една страна кака анализа на билансот на нашат, на пример, четириесетгодишна работа

(1945—1986), со несомнено силен засврт во правецот на квалитетот. Ако сториме така, и ако ги споредиме резултатите на нашата работа во светски рамки, тогаш шумарството и преработката на дрвото мора да инфильтираат оптимизам со кој треба да пристапиме во работата околу подготовките и спроведувањето на светскиот токонгрес за научната работа во 1986 година.

За финансиската конструкција на организирањето на конгресот, иако е битна, не е речено ништо. За тоа е потребно посебно договарање. Во разговор со комплетентни другари на таа тема сè појасно се кристализираат следниве факти:

1. Финансиското прашање не е едноставно. Сепак, ако го споредеме со задачите што се однесуваат на суштината на конгресот, на неговиот стручен дел, тогаш излегува дека стручниот дел е значително поизискателен: особено ако го земеме во концептот како што е прикажан во ова излагање.

2. Пвекето земји кои се членки на ИУФРО материјално не стојат најдобро. Меѓу нив се наоѓаме и ние. Зарем не е целисходно на конгресот да прикажеме што можеле и што може да сторат шумарството и преработката на дрвото со релативно скромни средства. Не само тоа, потребно е тоа да го прикажеме на конгресот на пристоен, завиден, едукативен и особено на рационален начин. Таквиот рационален начин на организирање на разгледуваната светска приредба, со скромни средства, дури треба да биде императив во сегашната економска ситуација. Истовремено, тоа треба да биде и демонстрација на сите, а особено на земјите во развој, како една меѓународна приредба може да биде рационално, а сепак на висина организирана. За една таква концепција потребно ни е пред сè многу интуиција и инвентивност, а пред сè добра волја и самопрегор. Уверен сум дека токму тоа нам, на Југославените, ни недостига, до колку сме готови за навистина напорна, но, наедно, мошне атрактивна работа.